

QDA LITE: КОМУНИКАТОР ОД QOOL LABS

Сингапурскиот производител Qool Labs го претстави моделот QDA Lite врз база на оперативниот систем Windows Mobile 5.0. Тој има подобри карактеристики од



ланскиот модел QDA Oh. Исто така, има побрз процесор Intel PXA 270 - 520Mgh, камера од 2 мегапиксела, поддршка на Wi-Fi која ја немаше во QDA Oh. Уште една пријатна новина е поддршката SDIO картички, а не miniSD. Димензиите му се 114 x 58 x 18,7мм, работи на GSM/GPRS (900/1800/1900Mgh) има 64MB оперативна и 128MB флеш меморија, поддржува bluetooth.

1900Mgh) има 64MB оперативна и 128MB флеш меморија, поддржува bluetooth.

SHARP-FOMA SH702iS

За новата седма серија FOMA телефони за операторот NTT DoCoMo компанијата Sharp го направи моделот SH 702iS, кој има многу голем дисплеј 2,4-инчен QVGA (240x320 пиксели и до 262.144 бои), направен по Mobile ASV технологијата. Помошен дисплеј 1-инчен (96x26 пиксели), miniSD слот, 1,3 MP CMOS главна камера и 0,11MP CMOS помошна камера. Поддржува и i-channel (автоматско примање на текстуални новини), Deco-mail (HTML форма на електронски писма), Data Security Service (го зачувува телефонскиот именик на серверот на операторот), Omakase Lock, Chaku-moji, музички плеер и др. Димензиите му се 110x51x21 мм, а тежи 114 грама.



LG CHOCOLATE - KG99

Компанијата LG направи уште еден телефон во стилот Chocolate - KG99. Како и другите претставници на чоколадната серија, и овој има дебелина од 9,9 мм. Според своите карактеристики тој е наречен мултимедијален модел. Тоа што паѓа



во очи е одличниот дизајн - дисплеј (220x176 пиксели со поддршка на 262к бои), а копчињата на клавијатурата се распоредени во четири реда. Апаратот е опремен со 2-MP камера со автофокус, MP3-плеер, FM-радио, слот за micro SD картичка, bluetooth. Димензиите му се 95 x 52 x 9,9мм, а тежи 73 грама. Телефонот работи на GSM (900/1800/1900Mgh) и поддржува GPRS.

SAMSUNG СО ДИМЕНЗИИ НА ВИЗИТ-КАРТА

Samsung SGH-P310 претставува наследник на моделот Samsung SGH-P300. Поседува 2-MP камера (P300 имаше 1,3-MP), microSD слот за картичка (P300 нема), 80 MB вградена меморија, 1,9 инчен QVGA TFT-дисплеј со резолуција од



240x320 пиксели и поддршка на 262.000 бои, TB-излез, bluetooth, USB, PictBridge, музички формати (MP3, AAC и AAC+), Java, WAP 2.0, MMS и e-mail. Димензиите му се 86x54x8,5мм, а ќе се појави во продажба при крајот на септември.